

Ѓорѓи Панов

КЛЕПСИДРА

Наместо со игла и конец, да ги закрпите животните дупки подобро ќе ви се најдат парите.

Иако,навидум бесплатно е и сонцето, на крајот го плаќаме со животот.

Британците недостигот од сонце го покриваат со цин или чај.

Се друго во бракот, освен дупењето не е биолошки процес.

Трговскиот дефицит не се покрива со хиперпродукција на бостан.

Поради високата специфична тежина вистината најбрзо тоне во секое пазарно стопанство.

Како може да имаме добра трговска размена кога нашите земји се со различна интелигенција..

Лошиот швалер секогаш е добар домаќин и обратно.

И лагата и цвеќето верно ги придружуваат протоколите.Само интересно е тоа што,колку повеќе се повпечатливи, толку повеќе се вештачки.

Што ќе му е демократијата на невработениот и економски заробен интелектуалец?

Интересно, колку повеќе споредни патишта откривате, толку сте подалеку од главниот пат.

Бадијала растат девизните резерви на државата кога опаѓа националниот доход по жител.

Тешко се излегува од кругот на сиромаштијата, поради јаката матица.

Кога сте здрави, тогаш болните ги избегнувате. Но, кога сте болни единствено болниците не може да ги избегнете.

Единствениот доказ за сиромаштијата кај сиромавиот е празниот џеб.

Цврстите докази бараат мека постела.

Секоја цврста економија бара мека инфлација и обратно.

Секогаш кога одите во крајност Ве очекува нов почеток.

Колку побрзо ги трошите вашите зборови и време, толку побргу стареете!

Албанците за да ја направат Македонија оаза на мирот решиле прво да ја опустошат!

Што ќе и е такво тело кога има празна глава!

Каков апсурд здравиот се коцка со здравјето, додека болниот умира (плаче) за него!

Тоа што го имаат тие, го немаш ти. Но, ти го поседуваш тоа што тие го немаат и затоа те подјармиле!

На тие што го загубиле памтењето веќе им ја отпеале песната на животот.

Предавниците на народот и земјата ги исфрла на површина!

Колку помалку лекови препишува лекарот толку подолг живот за пациентот!

Зошто сте толку скржави на насмевка и љубезност кога тие се бесплатни!

Колку човечки жртви се потребни за да се совлада животното во човекот!

Доколку и нашите поолитичари јадеа просо како и птиците, појасно ќе им беше зошто толку често полетуваат и слетуваат!

Во животот како и во фудбалот се бројат голевите а не шансите.

Кога парите се вртат бавно во стопанството и банките, тогаш лагите се превртуваат пребрзо(турбо) помеѓу луѓето.

Не очајувајте поради немаштијата, туку поради безперспективноста!

Кога сте ја изгубиле и надежта, тогаш веќе и Господ кренал раце од вас.

Самиот си пресуди: го избра кукниот притвор како најблага казна за неговите грешки..

Политичарите добро знаат зошто не се движат често помеѓу работниците! Едноставно се плашат да не станат и тие стечајци ненадејно!

И сито куче може да ве испокаса, а камоли гладен народ!

Лесно им е на новинарите во земјава кога дневно се случуваат стотици афери!

Откога ве соголиле до гола кожа, веќе сеедно ви е кој ќе ве седне во skut!

Доколку самите почесто не си удоволувате, тогаш зошто го очекувате тоа од другите

Судиите во рацете го држат мечот, но во рацете н адвокатите се наоѓа јажето врзано со јазол!

Оној момент кога ќе се обидете да го сопнете времето, тогаш веројатноста е најголема да тргнете во насока којашто е спротивна на стрелките на часовникот.

Сличноста меѓу младиот ”пастув” и менаџерот е очигледна: и двајцата се професионалци во вршењето на должноста.

Колку се слични жените и камилите (а некои дури го носат и нивното име) во упорноста и издржливоста, целта секогаш и е различна.

Честопати се прашуваме зошто вистината е толку бавна? Затоа што, едноставно нозете и ги ампутирале!

Малите одлуки и решенија се од најголемо животно значење.

Сите оние кои побегнале од вистината конечно се разубедиле во тоа кога и лагите ги напуштиле.

Како што спротивностите се привлекуваат, така истоветностите се одбиваат.

Каков апсурд: беше најголем атеист, а бара да му веруваме!